



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

9597
Zavod za zastitu na spomenic.
na kultura na grad
91000 Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 17 април 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД XXXVII

Цена на овој број е 18 динари. Аконтацијата на претплатата за 1981 год. изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

205.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ, ОД СТРАНА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА, ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ИЗГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ „ИБАР-ЛЕПЕНАЦ“

Се прогласува Законот за преземање на отплатата на заемот на Меѓународната банка за обнова и развој, од страна на федерацијата во периодот од 1981 до 1985 година, што е користен за изградба на хидросистемот „Ибар-Лепенац“, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 април 1981 година.

П. бр. 67
15 април 1981 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ, ОД СТРАНА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА, ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ИЗГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ „ИБАР-ЛЕПЕНАЦ“

Член 1

Федерацијата презема обврска на Меѓународната банка за обнова и развој да ѝ отплатува дел од заемот што е користен за изградба на хидросистемот „Ибар-Лепенац“ во разни валути, во доларска противвредност од 5.660.000 САД долари, почнувајќи од 1 јануари 1981 година па до 31 декември 1985 година, а врз основа на Законот за ратификација на Договорот за заем помеѓу Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој, бр. 777 YU („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72).

Федерацијата презема и обврска за плаќање на каматите и на другите обврски според Договорот за заем од став 1 на овој член.

Член 2

Вкупниот износ на отплатите од член 1 на овој закон, заедно со каматата и со другите обврски федерацијата ќе го отплати во десет еднакви полугодишни анuitети кои, според договорот за заем од член 1 на овој закон и амортизациониот план како составен дел на тој договор, втасуваат секоја година на 1 мај и на 1 ноември.

Член 3

Годишниот износ на динарската противвредност за намената од член 1 на овој закон се обезбедува во буџетот на федерацијата секоја година, сметајќи го курсот на динарот спрема САД долар во моментот на плаќањето на анuitетите.

Годишниот износ на девизните средства за намените од член 1 на овој закон се обезбедува во рамките на износот на девизите утврдени со актот на Собранието на СФРЈ за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата, а распоредени со пропис на Сојузниот извршен совет.

Член 4

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансиите, по потреба, да презема дејствија во врска со извршувањето на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“.

206.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ИМЕ ЧЛЕНСКИ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА АФРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за обезбедување средства на федерацијата на име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

на Африканската банка за развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 април 1981 година.

П. бр. 69
15 април 1981 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,

Sergej Kraigher, c. p.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, c. p.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ИМЕ ЧЛЕНСКИ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА АФРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства на име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Африканската банка за развој, согласно со Законот за ратификација на изменетата Спогодба за основање на Африканската банка за развој и Општите правила што го регулираат приемот на нерегионални земји во членство на Банката.

Членскиот влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Африканската банка за развој го опфаќа износот на влогот што се уплатува и износот на влогот што ѝ се плаќа на Африканската банка за развој и на нејзино евентуално барање.

Член 2

Средствата на име членски влог што ѝ се уплатува на Африканската банка за развој ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата во износ од 188,771.500 динари во конвертибилни девизи, како противвредност за 4,990.000 пресметковни единици на Африканската банка за развој, според курсот од 37,82996 динари за една пресметковна единица.

Член 3

Средствата од член 2 на овој закон ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата за одделни години и тоа:

1) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како противвредност за 998.000 пресметковни единици на Африканската банка за развој;

2) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како противвредност за 998.000 пресметковни единици на Африканската банка за развој;

3) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како противвредност за 998.000 пресметковни единици на Африканската банка за развој;

4) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — 37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како противвредност за 998.000 пресметковни единици на Африканската банка за развој;

5) во Буџетот на федерацијата за 1985 година — 37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како противвредност за 998.000 пресметковни единици на Африканската банка за развој.

Во случај на промена на курсот на пресметковната единица на Африканската банка за развој спрема динарот, ќе се изврши соодветно прилагодување на износот на средствата утврдени во став 1 на овој член.

Член 4

Средствата од член 3 на овој закон се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија и можат, на барање од Африканската банка за развој, да се користат во динари или во конвертибилни валути.

Член 5

Средствата на име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Африканската банка за развој, кој се плаќа на нејзино евентуално барање, ќе се обезбедат од постојаната буџетска резерва на федерацијата, во конвертибилни девизи во противвредност до 14,970.000 пресметковни единици на Африканската банка за развој според курсот на пресметковната единица спрема динарот што важи на денот на поднесеното барање.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

207.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО ИРАНСКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР

1. На увозот на бродови кои се замена за уништени и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир, нема да се плаќа давачката за царинско евидентирање пропишана со Одлуката за височината на давачката за царинското евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76).

2. Оваа одлука се применува на увозот кој се врши до 31 декември 1981 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 142
9 април 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, c. p.

208.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночно-оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО ИРАНКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР

1. На увозот на бродовите кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир, нема да се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80).

2. Оваа одлука се применува на увозот кој се врши до 31 декември 1981 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 144

9 април 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

209.

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 33/79 и 52/79), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА 50% НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО ИРАНКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР

1. На увозот на бродови кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир, ќе се примени намалена царинска стапка за 50% од пропишаната стапка во Царинската тарифа.

2. Ова решение се применува на увозот кој се врши до 31 декември 1981 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 143

9 април 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

210.

Врз основа на член 17, во врска со член 6 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 70/78), во спогодба со Сојузниот комитет за земјоделство, а по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки во надворешнотрговскиот промет (во натамошниот текст: производите), обврските на извозниците односно увозниците во врска со вршењето на таа контрола и податоците што мора да ги содржи сертификатот; се определуваат производите за кои може да се издаде сертификат само врз основа на претходно извршено испитување, односно анализа или суперанализа на тие производи и начинот на вршење испитување, односно анализа или суперанализа и се определуваат организациите на здружен труд што можат да вршат суперанализа на производите.

Член 2

Контрола на квалитетот на сите производи се врши со органолептички преглед на производите, а контрола на квалитетот на производите определени со овој правилник се врши и со лабораториско испитување — вршење на анализи или суперанализи.

Член 3

Органолептичкиот преглед на производите опфаќа: претходна идентификација на пратката, утврдување на количината, пакувањето, ознакувањето, амбалажата, превозното средство и условите на транспортирање на производите, утврдување дали се исполнети пропишаните услови за квалитетот на односниот производ, како што се: општиот изглед, бојата, мирисот, вкусот, конзистенцијата, чистотата (присуство на туѓи примеси и др.), уедначеноста според големината, структурата, бојата, како и утврдување на другите својства специфични за односниот вид производи што можат органолептички да се утврдат.

Член 4

Лабораториското испитување на производите опфаќа вршење на анализа или суперанализа со која се утврдува дали производот ги исполнува пропишаните услови за квалитетот во поглед на хемискиот состав и содржината на определени компоненти.

Земањето на извадоци за лабораториско испитување се врши на пропишаниот начин, а за производите за кои не е пропишан начинот на земање извадоци — се врши на начинот пропишан за слични производи или на начинот усвоен со општите стручни норми.

Член 5

Суперанализа на производите вршат само оние организации на здружен труд што се определени со овој правилник.

Член 6

За производите за кои не се пропишани методи за вршење анализи, односно суперанализи, анализи односно суперанализи на тие производи се вршат според методите пропишани за слични производи или според методите усвоени со општите стручни норми.

Член 7

За производите за кои ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови за квалитетот се издава сертификат.

За производите за кои ќе се утврди дека не ги исполнуваат пропишаните услови за квалитетот се донесува решение за одбивање на барањето за издавање сертификат.

Член 8

За производите за кои е извршен органолептички преглед и се земено извадоци за лабораториско испитување, односно анализа заради конечно утврдување на квалитетот на тие производи и издавање на сертификат, може да се издаде потврда заради царинење.

Потврдата од став 1 на овој член се издава само ако со органолептички преглед се утврди дека производите во поглед на својствата на квалитетот што можат органолептички да се утврдат ги исполнуваат пропишаните услови за квалитетот.

Член 9

Производите за кои е донесено решение за одбивање на барањето за издавање сертификат можат, во согласност со царинските прописи, да се складираат до завршувањето на постапката, односно до добивањето на одобрение да можат да се увезуваат како производи што отстапуваат од пропишаниот квалитет или додека увозникот не ги отстрани утврдените недостатоци.

Член 10

Хаварисаните пратки и деловите на пратки од производи кај кои се настанати промени во квалитетот, на увозникот поради тоа ја менува нивната употребна намена можат, во согласност со царинските прописи, да се складираат до завршувањето на соодветната постапка.

Член 11

Контрола на квалитетот на производите се врши на барање од извозникот, односно увозникот за издавање на сертификат за производите што се извезуваат, односно увезуваат.

Извозникот, односно увозникот е должен да ја подготви пратката за контрола, да ги определи претставниците што ќе присуствуваат на контролата, да обезбеди помошна работна сила за контрола и земање извадоци, како и да подготви соодветна неопходна амбалажа и друг помошен материјал за пакување на извадоците.

Член 12

Барање за издавање на сертификат за производите што се извезуваат извозникот поднесува до организацијата на здружен труд овластена за вршење контрола на квалитетот, најдоцна 24 часа пред почетокот на натоварот.

Барање за издавање на сертификат за производите што се увезуваат поднесува увозникот, по правило, 24 часа пред втасувањето на стоките до подрачната организациона единица на Сојузниот

пазарен инспекторат во местото во кое се врши контролата на квалитетот.

Барање за издавање на сертификат увозникот повторно поднесува за производите кај кои е вршено отстранување на недостатоците и за производите за кои е дадено одобрение за увоз на производи со понизок квалитет.

Барање за издавање на сертификат извозникот поднесува и за оние производи кои не подлежат на контрола на квалитетот, ако странскиот купувач бара сертификат за тие производи.

Член 13

Барањето за издавање на сертификат за производи што се извезуваат ги содржи следните податоци: називот и адресата на производителот, видот и називот на производот, земјата во која производот се извезува, упатната станица, времето и местото на натоварот, видот и бројот на превозното средство, бројот на обвивките (парчињата) и единицата на пакувањето, бруто и нето-тежината и основните податоци за квалитетот на производите.

Барањето за издавање на сертификат за производи што се увезуваат ги содржи следните податоци: видот и називот на производот, земјата извозничка, називот на странскиот добавувач, земјата на потеклото на производот, видот и бројот на превозното средство, местото на натоварот и упатната станица, бројот на обвивките (парчињата) и единицата на пакување, бруто и нето тежината и основните податоци за квалитетот на производите.

Кон барањето за издавање на сертификат во смисла на ст. 1 и 2 на овој член се поднесуваат документите што го придружуваат производот, а служат како доказ за точноста на податоците наведени во барањето.

Член 14

За производите кои подлежат на контрола на квалитетот, а за кои не е пропишан квалитетот за пуштање во промет на внатрешниот пазар, увозникот е должен кон барањето за издавање на сертификат да достави и писмени податоци за хемискиот состав и содржината на компонентите, како и други неопходни податоци за идентификацијата и утврдувањето на квалитетот на тие производи.

Член 15

За производите за кои со странскиот купувач е договорен извозниот квалитет, извозникот е должен кон барањето за издавање на сертификат да го приложи договорот со кој е договорен таков квалитет.

Член 16

Ако увозникот, по претходно добиеното одобрение, бара издавање на сертификат за увоз на производи што отстапуваат од пропишаниот квалитет, должен е кон барањето за издавање на сертификат да приложи копија на документот со кој е одобрен увоз на тие производи.

Член 17

Сертификатот за производите наменети за извоз мора да ги содржи следните податоци: називот на овластената организација на здружен труд што извршила контрола на квалитетот, бројот на сертификатот, називот и седиштето на извозникот, видот на превозното средство, местото на натоварот, земјата во која производот се извезува, видот и називот на производот, бројот на обвивките (парчињата) и единицата на пакувањето, квалитетот на производот, бројот и датумот на лабораторискиот наод, називот на организацијата на здружен труд што извршила анализа, односно суперанализа, бруто и нето-тежината на производот, констатацијата

дека производот му одговара на пропишаниот односно договорениот квалитет, датумот и местото на издавање на сертификатот и потписот на овластениот работник.

Член 18

Сертификатот за производите што се увезуваат мора да ги содржи следните податоци: називот на органот што го издал сертификатот, бројот на сертификатот, називот и седиштето на увозникот, видот и регистарскиот број на превозното средство, земјата на потеклото на стоките, називот на странскиот добавувач, местото на натоварот, упатната станица, видот и називот на производот, бројот на обвивките (парчињата) и единицата на пакувањето, квалитетот на производот, бројот и датумот на лабораторискиот наод, називот на организацијата на здружен труд што извршила анализа, односно суперанализа. — бруто и нето-тежината на производот, односно податоци за тежината на производот, констатацијата дека производот му одговара на пропишаниот, односно определен квалитет, датумот и местото на издавањето на сертификатот и потписот на овластениот работник.

За производите за кои е издадено одобрение дека можат да се увезуваат како производи што отстапуваат од пропишаниот квалитет, во сертификатот се внесуваат, покрај податоците од став 1 на овој член, и податоци од кој пропис за квалитетот на производите отстапуваат, како и во што е и колкаво е тоа отстапување.

Член 19

Покрај податоците од чл. 17 и 18 на овој правилник, сертификатот може да содржи и други податоци, зависно од видот на производот, барањето на странскиот купувач или од други околности.

Член 20

Образецот на сертификатот го пропишува Сојузниот пазарен инспекторат.

Член 21

За следните производи што се извезуваат, односно увезуваат може да се издаде сертификат самоврз основа на претходно извршена анализа или суперанализа, и тоа за:

1) производи наменети за извоз:

- конзерви од месо,
- вино,
- ракија од сливи — сливовица;

2) производи кои се увезуваат:

- конзерви од месо и риби,
- масти и масла од животинско потекло,
- млеко во прав,
- путер,
- сирила и млекарски култури,
- производи од јајца,
- конзервирано овошје,
- овошни сокови, бази и концентрати,
- конзервиран зеленчук,

- сокови и концентрати од зеленчук,
- кафе и сурогати од кафе,
- соли за јадење и саламурење,
- концентрати за супа,
- адитиви,
- масти и масла од растително потекло,
- шеќер и мед,
- какаовец и какао производи,
- вино и производи од вино,
- енолошки средства,
- алкохолни и безалкохолни пијалаци,
- суровини и полупроизводи за производство на алкохолни и безалкохолни пијалаци,
- шпиритус и суровини за производство на шпиритус,
- добиточна храна и додатоци на добиточна храна, освен зрнести храни.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, за производите што се увезуваат сертификат може да се издаде и без претходно извршена анализа, ако со органолептички преглед се утврди дека производот е испорачан од ист испорачувач, односно произведен од ист производител, дека е во оригинално и неоштетено пакување, од иста серија или заштитен или друг знак — ознака, односно дека има уедначен квалитет ако е во растурена состојба, и дека со анализа на претходно втасаните пратки на истиот тој производ е веќе утврдено дека одговара на пропишаните услови за квалитетот и дека е издаден сертификат.

Член 22

Анализа или суперанализа на производите што не се опфатени со одредбите од член 21 на овој правилник, може да се изврши по исклучок, ако при органолептичкиот преглед на производите не може со сигурност да се утврди составот или одделни елементи на квалитетот што се битни за утврдување на квалитетот на производот.

Член 23

Суперанализа на производите заради утврдување на составот и пропишаните елементи на квалитетот, можат да вршат следните организации на здружен труд:

- 1) Институтот за примена на нуклеарната енергија во земјоделството, ветеринарството и шумарството — Белград;
- 2) Прехранбено-технолошкиот институт — Загреб;
- 3) Заводот за здравствена заштита на СР Хрватска — Загреб;
- 4) Заводот на СР Словенија за здравствена заштита — Љубљана;
- 5) Заводот за здравствена заштита на СР Србија — Белград;
- 6) Заводот за здравствена заштита на СР Македонија — Скопје;
- 7) Технолошкиот факултет — Нови Сад;
- 8) Заводот за контрола на земјоделските производи „Топчидер“ — Белград;

9) Институтот за технологија на земјоделските машини и прехранбените производи при Земјоделскиот факултет — Сараево;

10) Земјоделскиот институт — Титоград;

11) Енолошката станица — Вршац;

12) Југословенскиот институт за технологија на месото — Белград;

13) Истражувачкиот институт на Ветеринарскиот факултет — Сараево;

14) Ветеринарскиот институт — Белград;

15) Ветеринарскиот завод на Хрватска — Загреб.

Член 24

Организациите на здружен труд од член 23 точ. 8 до 11 на овој правилник можат да вршат супер анализа само за производи од растително потекло, а организациите на здружен труд од тој член точ. 12 до 15 — само за производите од анимално потекло и за добиточна храна.

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, за обврските на извозниците, односно увозниците во врска со вршењето на таа контрола и за податоците што мора да ги содржи сертификатот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/75).

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 356/2

12 март 1981 година

Белград

Сојузен секретар за
пазар и општи стопански работи,

Имер Пуља, с. р.

211.

Врз основа на точка 6 од Одлуката за условите и начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1981 година за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/81), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ВОЗЕЊА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1981 ГОДИНА И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА ИСПЛАТА НА ТОЈ НАДОМЕСТ

1. Надоместот за извршените превози на лица во 1981 година, што имаат право на бесплатно, односно повластено возење во патничкиот сообраќај (во натамошниот текст: повластеното возење) организацијата на здружен труд што се занимава со превоз на патници во јавниот сообраќај (во ната-

мошниот текст: сообраќајната организација) го остварува со поднесување на барање за исплата на тој надомест. Барањето се поднесува по истекот на месецот во кој повластеното возење е извршено.

Барањето за исплата на надоместот, сообраќајната организација ѝ го поднесува на службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

2. Кон барањето за исплата на надоместот, сообраќајната организација прилага, во два примерока, преглед на извршените повластени возења, составен врз основа на издадените возни исправи (билети) за повластено возење.

Прегледот на извршените повластени возења од став 1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ, што е отпечатен кон оваа наредба и претставува нејзин составен дел.

3. Кога службата на општественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката во поглед на извршените повластени возења е исправна, а барањето за исплата на надоместот е основано, испоставува налог со кој го одобрува износот на надоместот во корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, а на товар на сметката бр. 60811-630-112 — Жиро-сметка за извршување на Буџетот на федерацијата за 1981 година, позиција 495 — Средства за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај.

4. Еден примерок од прегледот на извршените повластени возења од точка 1 став 1 на оваа наредба, заедно со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата на општественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба ѝ го доставува на Службата на општественото книговодство на Југославија, која врз основа на тој преглед и налогот ѝ дозачува средства на сообраќајната организација.

Службата на општественото книговодство на Југославија води евиденција за надоместите исплатени во претходниот месец по гранките на сообраќајот и по категориите на корисниците на повластици, според Образецот ПВ.

5. За исплата на надоместот за повластено возење на југословенските железници, Заедницата на југословенските железници поднесува заедничко барање на сите железнички и транспортни организации на здружен труд, кон кое прилага месечен преглед на извршените повластени возења на Образецот ПВ.

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надоместот за бесплатен превоз на членовите на Претседателството на СФРЈ, на членовите на Советот на федерацијата, на делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет, ѝ се исплатува на Заедницата на југословенските железници за сите железнички транспортни организации на здружен труд во паушален износ утврден на начинот од точка 3 став 2 на Одлуката за условите и начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1981 година за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-74/1-81

19 февруари 1981 година

Белград

Сојузен секретар за
финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

Образец ПВ

(назив на сообраќајната организација)

(гранка на сообраќајот)

ПРЕГЛЕД

НА ИЗВРШЕНИТЕ ПОВЛАСТЕНИ ВОЗЕЊА ВО МЕСЕЦ _____ 1981 ГОДИНА, ЗА КОИ СЕ БАРА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1981 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ, А ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ШТО СЕ ОСТВАРУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ

Надомести на сообраќајната организација												
Реден број	Категорија на корисниците повластици	на на	Вкупен број на превезени корисници	Вкупен износ на редовната возна цена	Наплатено од корисниците на повластици по издадени билети	На име бесплатни превози (100%)	На име повластици од 75%	На име повластици од 50%	Вкупно (6+7+8)	Надомест за превоз на ортопедски колички и помагала	Надомест за превоз на посмртни останки на војните инвалиди од војните	Вкупно надомести (9+10+11)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Членови на Претседателството на СФРЈ, делегати на Собранието на СФРЈ и членови на Сојузниот извршен совет											
2	Членови на Советот на федерацијата											
3	Народни херои											
4	Носители на „Партизанска споменица 1941“											
5	Борци на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година											
6	Лица одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик — установен во Црна Гора 1851 година											
7	Воени инвалиди и уживатели на семејна инвалиднина											
ВКУПНО:												

Дека овој преглед е составен врз основа на издадени возни исправи за повластено возење во патничкиот сообраќај, тврдат:

(место и датум)

(шеф на сметководството)

(индивидуален работоводен орган, односно претседател на колегијалниот работоводен орган)

212.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСКАТА СЛУЖБА НА АЕРОДРОМ****Член 1**

Во Правилникот за пожарникарската служба на аеродром („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79 и 61/80) во член 63 став 2 зборовите: „и соодветните пожарникарски возила“ се бришат, а зборовите: „што се предвидени со овој правилник“, се заменуваат со зборовите: „што е предвидено со овој правилник“.

Во став 3 по зборовите: „се должни“ се додаваат зборовите: „до 1 мај 1982 година да ги обезбедат соодветните пожарникарски возила и да“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1786/1
7 април 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за сообраќај
и врски,

Анте Зелиќ, с. р.

213.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ОДДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ**

1. Се утврдува дека следните организации на здружен труд располагаат со соодветна опрема и дека имаат стручни работници за проверување на лабораториското испитување (идентификацијата) на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагноза, и тоа:

1) причинители на беснило — Пастеров завод, Нови Сад;

2) причинители на пегав тифус и Брилова болест — Медицински факултет на Универзитетот во Сараево, Сараево;

3) причинители на грип — Институт за имунобиологија и вирусологија — Торлак, Белград, Имунолошки завод, Загреб, Завод за заштита на здравјето на СР Хрватска, Загреб и Завод на СР Словенија за здравствена заштита, Љубљана;

4) причинители на детска парализа: — Институт за имунобиологија и вирусологија — Торлак, Белград и Имунолошки завод, Загреб;

5) причинители на колера: — Завод за здравствена заштита на СР Србија „Милан Јовановиќ — Батут“, Белград и Завод за заштита на здравјето на СР Хрватска, Загреб;

6) причинители на маларија — Завод за здравствена заштита на СР Србија „д-р Милан Јовановиќ-Батут“, Белград;

7) причинители на големи сипаници и причинители на вирусни хеморагични грозници — Институт за имунобиологија и вирусологија — Торлак, Белград;

8) причинител на заразно труење со храна предизвикано со салмонели: — Завод за здравствена заштита на СР Србија „д-р Милан Јовановиќ-Батут“, Белград, Завод за заштита на здравјето на СР Хрватска, Загреб и Регионален завод за здравствена заштита, Сараево.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-1270/1
2 април 1981 година
Белград

Претседател на
Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеновски, с. р.

214.

Врз основа на член 37 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А**ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОГОЛЕМИ ПЛАЌАЊА СПРЕМА СТРАНСТВО**

1. Организациите на здружен труд и други општествени правни лица кои вршат надворешнотрговски промет (во наглаголниот текст: увозниците), се должни на овластената банка, преку која вршат плаќања во странство, да ѝ го пријават секое поголемо плаќање на 30 дена пред денот на втасаноста на плаќањето.

Рокот од 30 дена од став 1 на оваа точка се смета од денот на приемот на пријавата за поголеми плаќања до денот кога овластената банка со дознака го извршува налогот за плаќање спрема странство, односно до денот на отворањето на акредитивот.

Пријавите од став 1 на оваа точка се поднесуваат на образецот бр. 1, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Увозниците се должни копија од пријавата за поголеми плаќања да достават до народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина надлежна за крајниот корисник од налогот за плаќање.

2. Под поголемо плаќање, во смисла на оваа одлука, се подразбира секое плаќање во конвертибилни девизи чија динарска противвредност, сметана

по средниот дневен курс на денот кога се врши пријавување, го преминува износот од 50.000 САД долари.

3. Овластините банки се должни на 5-ти, 15-ти и 25-ти во текуштиот месец да поднесат до Народната банка на Југославија пријава за вкупно пријавените поголеми плаќања од точка 1 на оваа одлука, и тоа на образецот бр. 2, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Пријавите од став 1 на оваа точка кои се доставуваат до Народната банка на Југославија до 5-ти во месецот ги опфаќаат примените пријави на увозниците од 21-ви до 30-ти во претходниот месец, а пријавите од тој став кои се доставуваат до 15-ти и 25-ти во месецот ги опфаќаат примените пријави на увозниците од 1-ви до 10-ти, односно од 11-ти до 20-ти во текуштиот месец.

Покрај пријавите од став 1 на оваа точка, банките овластени за работи со странство и доставуваат на Народната банка на Југославија и пријави за обврските за плаќање по кредитите и по дадените гаранции на странски банки до 15-ти во те-

куштиот месец за плаќањата што втасуваат во наредниот месец, и тоа на образецот бр. 3, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

4. Налозите за плаќање кои не ќе се пријават во смисла на точ. 1 и 3 од оваа одлука не можат да се извршуваат.

5. Упатство за спроведувањето на оваа одлука дава, по потреба, Народната банка на Југославија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 17

7 април 1981 година
Белград

Претседател
на Советот на
гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

Образец бр. 1

(назив на увозникот) (овластена банка)

ПРИЈАВА

на поголеми плаќања
за периодот од _____ до _____

Опис	Земја на плаќањето	Износ		Забелешка
		во валута	во динари	

I. Налози за отворање на акредитиви

1.

2.

3. итн.

Вкупно акредитиви

II Дознаки за плаќање на увозот на стоки и услуги за готово

1.

2.

3. итн.

Вкупно дознаки

Вкупно: I и II

(датум на приемот на пријавата
кај овластената банка)

(место на печатот на увозникот
и потпис на овластеното лице)

(место на печатот на овластената
банка и потпис на овластеното лице)

(назив на овластената банка)

ПРИЈАВА

за втасаните вкупни налози за плаќање во периодот

од _____ до _____

(_____ декада месец _____ година)

(во 000)

Вид на валута	Акредитиви		Дознаки		Вкупно (2 и 3)	Забелешка
	износ во валута	износ во валута	износ во валута	износ во валута		

Asch

Bfr

Dkr

Fmk

FF

Hfl

Lit

NKr

DM

Šfr

Škr

Lstg

Ir. dinar

Yen

Kuv. dinar

Can. \$

SAD dolar (USA \$)

Австралиски долар

М. П.

(потпис на овластеното лице)

(назив на овластената банка)

Образец бр. 3

ПРИЈАВА

за плаќањата на втасаните обврски по гартници и странски кредити за месец _____ година

Вид на валута	Втасани обврски по гаранции на овластената банка за сметка на организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства	Втасани обврски по гаранции на овластените банки за сметка на странски лица дадени согласно со член 163 став 2 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство	Втасани обврски по банкарски кредити	Втасани обврски по странски кредити склучени за сметка на организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства	Вкупно
	Износ во валута	Износ во валута	Износ во валута	Износ во валута	Износ во валута
1	2	3	4	5	6
Asch					
Bfr					
Dkr					
Fmk					
FF					
Hfi					
Lit					
Nkr					
DM					
Štr					
Škr					
Lstg					
Ir. dinar					
Yen					
Kuv. dinar					
Can. \$					
SAD dolar (USA \$)					
Австралиски долар					

(потпис на овластеното лице)

215.

Врз основа на член 189 во врска со член 56 став 2 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и член 34 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ДА ИМ ДОСТАВУВААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАНИРАНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ И ДЕВИЗЕН ОДЛИВ

1. Банките овластени за работи со странство (во натамошниот текст: овластените банки) им доставуваат на народните банки на републиките, на народните банки на автономните покраини и на Народната банка на Југославија план на вкупните девизни приливи и девизни одливи, направен врз основа на податоците со кои тие располагаат, на плановите на организациите на здружен труд и на плановите на други општествени правни лица, без оглед дали се основачи на банката, и тоа за кон-

вертибилните и клириншките девизи за текуштата година по тримесечната динамика, до 31 јануари секоја година.

Планот од став 1 на оваа точка се утврдува на образецот План на приливот и одливот на девизи, според следните елементи:

1) вкупен девизен прилив, што ќе го остварат организациите на здружен труд, други општествени правни лица, граѓани и граѓански правни лица по сите основи, освен приливот што се пренесува врз комитентите на други банки, специфицирано по одделни самоуправни интересни заедници за економски односи со странство, и тоа:

- девизен прилив според извоз на стоки;
- девизен прилив според извоз на услуги;
- нестоковен прилив во корист на физички лица и граѓански правни лица;
- друг нестоковен девизен прилив;
- камати;

2) вкупен девизен одлив, што ќе го остварат организациите на здружен труд, други општествени правни лица, граѓани и граѓански правни лица по сите основи, а што е заснован врз утврдените права на плаќања, специфицирано по одделни самоуправни интересни заедници за економски односи со странство, и тоа:

- девизни плаќања според увоз на стоки (во готово и на кредит);
- девизен одлив според увоз на услуги;
- подигната ефектива и извршени дознаки од девизните сметки на граѓаните;

— друг нестоковен одлив;

— камати (со спецификација: за среднорочни и долгорочни кредити и за краткорочни кредитни линии и краткорочни депозити земени од странство);

3) користење на странски кредити, освен краткорочни кредитни линии и краткорочни депозити примени од странство, по видови, намени и рочност на користењето на кредитите, а врз основа на правото на нивното склучување и користење, со следната спецификација:

- финансиски,
- за рефинансирање,
- за репродукција,
- за опрема,
- за широка потрошувачка,
- други;

4) наплати по кредити дадени на странство (главница);

5) отплати на странски кредити (главница) според спецификацијата од одредбата под 3 од овој став, по рокови на втасаност.

2. Планот на овластената банка од точка 1 на оваа одлука ги опфаќа и плановите на основните банки во состав на здружените банки, како и плановите на другите основни банки за кои се вршат работи на меѓубанкарски состанок на девизниот пазар.

3. Организациите на здружен труд и други општествени правни лица се должни на овластените банки, преку кои вршат девизно работење, да им ги достават плановите на своите девизни приливи и девизни одливи на образецот од точка 1 став 2 на оваа одлука.

Организациите на здружен труд и други општествени правни лица што вршат девизно работење преку повеќе овластени банки и го доставуваат на секоја банка планот на девизните приливи и девизните одливи за оној дел од работењето за кој тие предвидуваат дека ќе го извршат преку таа банка, со тоа што збирот на девизните приливи и одливи според тие планови не може да биде поголем од вкупниот планиран девизен прилив и одлив и од утврдените права на плаќања во рамките на самоуправните интересни заедници за економски однос со странство.

Трговските организации на здружен труд во планот на приливот и одливот на девизи ги внесуваат само износите на своите сопствени девизни приливи и одливи, а производствените организации на здружен труд и други општествени правни лица го внесуваат целиот девизен прилив според кој тие се корисници и целиот девизен одлив според кој се отпишуваат нивните права на плаќање во самоуправните интересни заедници за економски односи со странство.

4. Овластените банки не можат да ги прифатат налозите за плаќање во странство на оние организации на здружен труд и на други организации кои не ќе поднесат свои планови на девизен прилив и девизен одлив од оваа одлука.

5. Сите износи во плановите на девизниот прилив и девизниот одлив на овластените банки се искажуваат во САД долари, со тоа што пресметувањето во САД долари се врши според средните дневни курсеви што важат на денот на поднесувањето на планот. Износите се искажуваат во илјади САД долари.

6. Народната банка на Југославија заедно со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, а сообразно на член 56 став 2 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство ќе ја согледа усогласеноста на доставените планови со утврдени-

те пропорции и со остварувањето на правата на девизи во платниот биланс на Југославија и во девизниот биланс на Југославија, и ако утврди дека плановите не се во сагласност со пропорциите на платниот биланс на Југославија и со девизниот биланс на Југославија, за тоа ќе ги извести надлежните органи на републиките, односно на автономните покраини.

7. Овластените банки и ги доставуваат плановите на вкупните девизни приливи и девизни одливи на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина, на чие подрачје се наоѓа седиштето на овластената банка, како и на Народната банка на Југославија.

Овластените банки се должни, покрај плановите на вкупните девизни приливи и девизни одливи, да направат и посебни планови на приливот и одливот на девизи што ќе ги остварат организациите на здружен труд и други општествени правни лица чие седиште се наоѓа во друга република, односно автономна покраина.

Плановите од став 2 на оваа точка, овластените банки и ги доставуваат на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на здружен труд, односно на друго општествено правно лице.

8. Организациите на здружен труд и други општествени правни лица и овластените банки вршат исправки на тримесечните планови на девизните приливи и девизните одливи десет дена пред денот на почетокот на секое тримесечје земајќи го предвид извршувањето на планот во претходниот период и новите околности што во меѓувреме ќе настанат. Притоа можат да се вршат и исправки и усогласувања на годишните планови на вкупните девизни приливи и девизни одливи.

9. По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа одлука, планот на вкупните девизни приливи и девизни одливи за 1981 година овластените банки ќе го достават до 30 април 1981 година, при што како план за првото тримесечје ќе се земе остварувањето на девизните приливи и одливи за тој период, а за другите тримесечја во 1981 година ќе се изврши соодветно планско распоредување на девизните приливи и одливи во рамките на вкупниот годишен план.

10. Народната банка на Југославија, народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина се должни, спрема основната банка и здружената банка што не ќе го поднесат планот од точка 11 на оваа одлука или не ќе постават според другите одредби од оваа одлука, да преземат мерки од член 58 на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

11. Образецот од точка 1 став 2 на оваа одлука е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

12. Упатство за спроведувањето на оваа одлука по потреба, дава Народната банка на Југославија.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 18

7 април 1981 година
Белград

Претседател
на Советот на
губернерите
губернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богосев, с.р.

ПЛАН НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ НА ДЕВИЗИ

ЗА [] ТРИМЕСЕЧЈЕ НА [] ГОДИНА

Назив и матичен број на
банката

[] СР — САП

(во илјади САД долари)

Вид на работа	О П И С	Вкупно	Од тоа:	
			конвертибилни девози	клириншки де- визи
60	ПРИЛИВ:			
	1. Според извоз на стоки			
	2. Според извоз на услуги			
	3. Нестоковен прилив во корист на физички лица и граѓански правни лица ¹⁾			
	4. Друг нестоковен прилив			
	5. Камати			
70	ОДЛИВ:			
	1. Девизни плаќања според увоз на стоки:			
	1.1 Во готово			
	1.2 На кредит			
	2. Девизен одлив според увоз на услуги			
	3. Подигната ефектива и извршени дознаки од девизните сметки на граѓаните ¹⁾			
	4. Друг нестоковен одлив			
	5. Камати:			
	5.1 Според среднорочни и долгорочни кре- дити			
	5.2 Според краткорочни кредити и крат- корочни депозити земени од стран- ство ¹⁾			
	Салдо на текуштите трансакции			

КЗ-3 КОРИСТЕЊЕ НА СТРАНСКИ КРЕДИТИ:

1. Финансиски
2. За рефинансирање¹⁾
3. За репродукција
4. За опрема
5. За широка потрошувачка
6. Други

60 НАПЛАТИ ПО КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА
СТРАНСТВО (Главница)КЗ-4 ОТПЛАТИ НА СТРАНСКИ КРЕДИТИ (Глав-
ница)

1. Финансиски
2. За рефинансирање¹⁾
3. За репродукција
4. За опрема
5. За широка потрошувачка
6. Други

Салдо на кредитните трансакции

Салдо на вкупните трансакции

¹⁾ Пополнуваат само областните банки.

216.

Врз основа на член 48 од Законот за производството на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79), организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема во рамките на Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија и организациите на здружен труд што произведуваат готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други производи односно вршат услуги што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема во рамките на општите здруженија на Стопанската комора на Југославија и тоа: Општото здружение на црната металургија на Југославија, Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија, Општото здружение за обоени метали на Југославија, Општото здружение на рудниците и индустријата на неметали на Југославија, Општото здружение на хемиската индустрија и индустријата на гума на Југославија, Општото здружение на шумарството и индустријата, за преработка на дрво, целулоза и хартија на Југославија и Заедницата на Југословенското електростопанство „Југел“, Сојузниот секретаријат за народна одбрана и надлежните органи на републиките и автономните покраини, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа самоуправна спогодба се утврдуваат, во согласност со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија во областа на производството на вооружување и воена опрема за периодот од 1981 до 1985 година, заедничките интереси и цели, меѓусебните права и обврските на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема од член 7 на Законот за производството на вооружување и воена опрема, на организациите на здружен труд што произведуваат готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други производи, односно вршат услуги што се од посебно значење за производството на вооружување и на воена опрема, Сојузниот секретаријат за народна одбрана и надлежните органи на републиките и автономните покраини во производството на вооружување и воена опрема, тргнувајќи од значењето на домашното производство на вооружување и воена опрема за остварување на концепцијата на општонародната одбрана, единството во процесот на производството на вооружување и воена опрема, првенственото користење на домашни сировини и репродукционен материјал во производството на вооружување и воена опрема и меѓусебна зависност, поврзаноста и одговорноста во производството на вооружување и воена опрема во мир и војна.

Член 2

Заеднички интереси и цели на учесниците на оваа самоуправна спогодба во смисла на член 1 д оваа самоуправна спогодба, во периодот од 1981 до 1985 година, се:

1) долгорочно и сигурно обезбедување на потребни видови и количества на вооружување и воена опрема за потребите на вооружените сили на

СФРЈ и други потреби на народната одбрана во мир и војна од домашно производство;

2) долгорочно и сигурно обезбедување на потребните видови количества на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други производи и услуги што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема во мир и војна;

3) максимално користење на домашни сировини и репродукционен материјал и супституција на најважните увозни сировини и репродукционен материјал со домашни, во производството на вооружување и воена опрема;

4) воведување на современа техника, технологија и организација на процесот на трудот со оптимално користење на капацитетите, заради поголема ефикасност во стопанисувањето со општествени средства и намалување на трошоците на производството на вооружување и воена опрема, на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови и репродукционен материјал, сировини и други производи и услуги што се од посебно значење за производството на вооружување и на воена опрема;

5) долгорочна соработка и поврзување на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема со организациите на здружен труд што произведуваат готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други производи, односно вршат услуги што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема во остварување на плановите за развој, изградба и опремање на вооружените сили на СФРЈ со домашно вооружување и воена опрема;

6) унапредување на научно-истражувачката работа во областа на развојот и производството на вооружување и воена опрема и поврзување на организациите на здружен труд на носителите на задачите на развојот и производството на вооружување и воена опрема со други организации на здружен труд во земјата што се занимаваат со научно-истражувачка работа.

Член 3

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни, тргнувајќи од заедничките интереси и цели утврдени во член 2 од оваа самоуправна спогодба, да ги утврдат меѓусебните односи, правата и обврските за:

— усогласување на плановите за производство на вооружување и воена опрема и плановите за производство на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови и репродукционен материјал и сировини и други производи и услуги што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема по обемот и линијата што се предмет на оваа самоуправна спогодба;

— здружување на трудот и средствата заради проширување на материјалната основа на развојот и производството на вооружување и на воена опрема и производството на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови и репродукционен материјал, сировини и други производи и услуги што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема;

— уредување на односите во областа на цените, на производите и услугите што се предмет на оваа самоуправна спогодба;

— унапредување на самоуправните и општествено-економските односи во стекнувањето и распределбата на доходот и остварувањето на други заеднички интереси и цели.

Член 4

Заради остварување на заедничките интереси и цели, утврдени со оваа самоуправна спогодба, учесниците на оваа самоуправна спогодба се обврзуваат:

— со самоуправните спогодби за основите на планот што се склучуваат со други организации на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници и со договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници и со сопствениите планови да обезбедат приоритетно производство и испорака на производите и услугите што се предмет на оваа самоуправна спогодба;

— да склучат самоуправни спогодби, односно договори, со кои ќе обезбедат испораките на своите производи да ги вршат уредно според динамиката од своите годишни планови, и во согласност со преземените обврски да обезбедат потребни финансиски средства и други услови за создавање на сопствени резерви на сировини, репродукционен материјал и други производи потребни за производството на вооружување и воена опрема во мир и во војна;

— да го одржуваат пропишаниот квалитет на вооружување и воена опрема и на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други производи, за производството на вооружување и воена опрема, да ја унапредуваат технологијата заради подобрување на нивните квалитативни својства во согласност со современите технолошки достигнувања;

— во согласност со својата дејност, да работат на развој и освојување на нови производи односно технологија заради унапредување на производството на вооружување и воена опрема во мир и во војна;

— производствените капацитети да ги одржуваат, модернизираат и да ги прошируваат во согласност со преземените обврски од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија во областа на производството на вооружување и воена опрема, на оваа самоуправна спогодба и од плановите донесени врз основа на нив;

— да обезбедат материјални и други услови за вршење на контрола на квалитетот на производите, според стандардите, односно според посебните технички услови што важат за производството на производи и услуги за потребите на производството на вооружување и воена опрема во мир и во војна.

Обезбедувањето на приоритетно производство и испорака на производи и услуги, кои се предмет на оваа самоуправна спогодба, се врши по видови и во количества (вкупни годишни) што се утврдени во Билансот на приоритетното производство и испораките на производите и услугите за периодот од 1981 до 1985 година“.

Член 5

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни годишните биланси на приоритетното производство и испораките на производите и услугите што се предмет на оваа самоуправна спогодба да се утврдат секоја година најдоцна три месеца пред почетокот на годината за која се донесува билансот, а во согласност со „Билансот на приоритетното производство и испораките на производите и услугите за периодот од 1981 до 1985 година“ од член 4 на оваа самоуправна спогодба.

Член 6

Во „Билансот на приоритетното производство и испораките на производите и услугите за периодот од 1981 до 1985 година“ и во годишните биланси, учесниците на оваа самоуправна спогодба ги утврдуваат, покрај текуштите потреби, и потребните видови и количества на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродук-

ционен материјал сировини и други производи заради создавање на неопходните резерви за производството на вооружување и воена опрема во мир и војна.

Член 7

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни спогодбено да го утврдуваат обемот и условите за здружување на средствата, односно учеството во финансирањето на развојот и производството на производи и услуги што се предмет на оваа самоуправна спогодба.

Член 8

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се обврзуваат дека редовно меѓусебно ќе се информираат за сите прашања значајни за спроведувањето на оваа самоуправна спогодба, како и за преземање на мерки во случај на настанување на исклучителни околности во производството и прометот на вооружување и воена опрема и производите и услугите што се предмет на оваа самоуправна спогодба заради отстранување на настанатите растројства.

Член 9

Измените и дополнењата на оваа самоуправна спогодба се вршат на начинот и по постапката за нејзиното склучување. Иницијатива и предлог за измена и дополнење може да поднесе секој учесник на оваа самоуправна спогодба.

Член 10

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на овластените претставници на учесниците и важи до 31 декември 1985 година.

Член 11

Оваа самоуправна спогодба се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

4 март 1981 година
Белград

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

За Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија,
генерал-полковник
Петар Бабиќ, с. р.

За Општото здружение на црната металургија на Југославија,
Љубомир Келашиновиќ, с. р.

За Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија,
Мирко Нанчиѓај, с. р.

За Општото здружение на обоени метали на Југославија,
Никола Шкрељи, с. р.

За Општото здружение на рудниците и индустријата на неметали на Југославија,
Спасе Черенналковски, с. р.

За Општото здружение на хемиската индустрија и индустријата на гума на Југославија,
Ивица Ивановиќ, с. р.

За Општото здружение на шумарството и индустријата за преработка на дрво, целулоза и хартија на Југославија,

Драгиша Лончаревик, с. р.

За Зденицата на Југословенското електростопанство „Југел“,

Кочо Бојадиев, с. р.

За Сојузниот секретаријат за народна одбрана генерал-полковник

Јанко Шушњар, с. р.

ЗА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

За Републичкиот секретаријат за индустрија на СР Македонија,

Љубомир Коруновски, с. р.

За Републичкиот комитет за енергетика и индустрија на СР Босна и Херцеговина,

Владимир Мијатовиќ, с. р.

За Комисијата на воената индустрија на Извршниот совет на Собранието на СР Србија,

Крста Јовановиќ, с. р.

За Извршниот совет на собранието на СР Словенија,

Миљивој Самар, с. р.

За Комисијата за следење и координација на работите на организирање на производство на вооружување и воена опрема на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,

Владе Јербиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,

Илија Чуљковиќ, с. р.

За Покраинскиот секретаријат за индустрија, градежништво и терцијарни дејности на САП Војводина,

Душан Вишњиќ, с. р.

За Покраинскиот секретаријат за стопанство на САП Косово,

Абедин Добруа, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/80, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ

Во член 62 став 2 по зборовите: „во основната организација“ треба да се додадат зборовите: „се применуваат и врз договорната организација“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград 9 април 1981 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

— за особени заслуги стекнати во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија за придонес во заедничката победа над фашистичкиот непријател

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Čok Antonija, Franović Stanko, Rukin Ferdinand

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Čebohin Lojzka, De Maiti-Bavčar Albina, Fantini Mario, Jančar Rudolf, Krainer-Kocjančič Valerija, Lizzero Mario, Padoan Giovanni Battista, Paulin-Kolman Marija, Race Boris, Renar Andrea, Zocchi Lino

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ambrožič Mario, Andrian Gastone, Arbanas Ernest, Argenton Lino, Babič Stanko, Bajt Evgen, Battista-Čebulec Stanislava, Bidovec-Škibin Slavica, Blasutto Arturo, Eodigoi Fiorenzo, Branič-Corva Vilma, Brišćik Alojz, Calabria Arturo, Callegaris-Furlani Bogomila, Černie Jožef, Čodromaz-Matarazzi Jolanda, Cont Mario, Cotič Jožef, Dekleva Igor, Ferluga Vittorio, Fiori Giovanni, Fontanot Vinicio, Forniti Arrigo, Furlan Mario, Genco Giammaria, Gregoratti Valter, Grobissa Just, Jogan Josip, Kapun-Capponi Dragica, Kovačič Kristina, Landoni Piero, Lazzari Fulvio, Lisjak Rafael, Luperini Gino;

Mahnich Ernest, Mainardis Annibale, Malalan Livio, Mania-Fontanot Giovanna, Maraž Zorko, Meneghini Domenico, Monteleone Giuseppe, Padovan Lucijan, Pahor Mario, Paparazzo Giovanni, Paulin Bogomil, Pilat Danilo, Rigonat Otone, Siega Arturo, Simončič Žaromir, Sormani Carlo, Srebernič Peter, Štubel Danilo, Šuligoj Danilo, Tercimont Giuseppe, Turk Danilo, Udovič Stojan;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Arbanas Ernest, Argenton Lino, Babič Stanko, Batič Guglielmo-Vilko, Bentina Danilo, Bensa Anton, Bergamasco Valerio, Birtig Valentin, Blomgrem Umberto, Boldini Agenore, Bregant Wilma, Buttafuoco Mario, Cappelli Omero, Cencig Emil, Cencig Giuseppe, Ciccarelli dr Antonio, Cracina Angel, Crismančič Križmančič Emilio, Cuccu Giovanni, D'Agostini Augusto, Daneu Justina, Daneu Bernard, Daneu Ivanka, Develak-Dornik Adele, Dornik Vladimir, Drašček-Čok Zora, Dreossi Aristide;

Faelli Luigi, Fontanot Vinicio, Gherlani Marcello, Giorgiutti Ferdinando, Grobissa Just, Gujon Paskval, Jelen Jožefa, Kalc Avgustin, Kapun Alojz, Kobau Emil, Komic Albin, Kosmina Božidar, Kosmina-Valenčič Amalia, Košuta Dušan, Kovačič Kristina, Laurencig Mario, Macarot Mazzaroli Stanislav, Menon Riccardo, Michieletto Gino, Mikac Slobodan;

Ostrouška Felice, Paparazzo Giovanni, Pavletić Josip, Pellizon Milan, Peric Dantio, Pilat Danilo, Rupelli Milan, Siega Arturo, Sirk Ladislav, Sosić

Anton, Starec Jože, Stefanutti Dionisio, Suklan Stanislav, Suligoj Viljem, Tonelli Ilario, Trampuž Ludvik, Udovič Franc, Ulian Janko, Volčič Stanko, Zafran Ivan, Zotti Egidio, Zuccoli Cuk Giuseppe, Žerjal Aleksander;

— за покажана лична храброст во борбата против заедничкиот непријател и за придонеси за ослободување на Југославија

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ambrožič Mario, Andrian Gastone, Angeli Giobatta, Arbanas Ernest, Artosi Savino, Babudri Ferruccio, Bajt Evgen, Baldan Attilio, Ban Ivan, Barotti Pierino, Bassanese Mario, Bastiancich Baštjančič Paolo, Battiston Pietro, Beltrame Valerio, Bencich Livio, Benedičič Vinicio, Bensa Anton, Bensa Edi, Benvenuto Giuseppe, Berce Angelo, Bergamasco Valerio, Berginz Dario, Bergnach Mario, Bertossi-Comelli Italia, Bidovec — Škibin Slavica, Birtig Ambrož, Bizin Franc, Bizjak Ruggero, Blasutig Lucijan, Blomgrem Umberto, Bodigoi Fierenzo, Boldini Agenore, Bolsi Bolčič Guido, Bonaldo Angelo, Bonano Fabjan, Bortolutti Sergio, Boscolo Bruno, Boscolo Bianca, Braini-Corva Vilma, Brazzati Lodovico, Bregant Ivan, Bregant Wilma, Bressan Antonio, Bressan Armando, Brešan Bresciani dr Milan, Brišček Renato, Briščič Alojz, Bruno Boscolo-Godčić, Buccati Luigi, Bucovaz Attilio, Budin Aleksander, Bukavec Luigi Alojz, Buttafuoco Mario, Buzzinelli Albin;

Cah Lucijan, Cah Stanislav, Calabria Arturo, Calderola Oscar, Callegaris-Furlani Bogomila, Calligaris Peter, Cantarutti Attilio, Canziani Kocjančič Celestino, Capella Augusto, Cappelli Omero, Carini Innerio, Carli Oskar, Casasola Pietro, Cattaruzzi Attilio, Cecchetti Gino, Cedermaz Gino, Cej Jordan, Čencig Giuseppe, Cendou Anton, Černic Jožef, Černigoj Bruno, Černigoj Oscar, Cesari Cesare, Chiuch Mario, Chiuch Nello, Ciacchi Čač Angela, Ciccarelli dr Antonio, Cidin Angelo, Cijan Alojz, Cimpello Giovanni, Cioch Čok Stanislav, Cipriani Angelo, Clapis Umberto, Claudi Izidor, Cocot Bruno, Coiutti Germano, Coiz Odorico, Colella Giuseppe, Colja Ivan, Cont Mario, Coos Kos Avguštin, Coos Kos Livio, Corli Bromes-Tiler, Colič Jožef, Crovatin Florjan, Cuccu Giovanni, Cuffolo Gino, Cuffolo Ivan, Cuffolo Jožef, Cunja Ljubomir;

Čač Ivan, Čebohin Lojzka, Černeka Albin, Černic Anton, Černic Mario, Černic Virgilij, Čok Ivan, Čok Karel, Čok Miroslav, Dal Moro Virgilio, Deancovich Bernardo, Debelis Giacinto, Debelis Lucijan, Dečeva Igor, Delcampo Vittorio, Delfabro Erminio, Del Do Diego, De Maiti-Bavčar Albina, De Tina Tullio, De Valderstein — Brana Nerina, Devetaki Marjan, De Vila Giovannino, Di Lenardo Luigi, Di Lenardo Rudolf, Dilizza Francesco, Doljak Josip, Dornik Alojz, Dornik Vladimir, Dreszach Alojz, Družina Mirko, Durli Anton;

Erjavec Anton, Fabris Ottone, Faelli Luigi, Fantin Adelmo, Fantini Mario, Fassina Giovanni, Fattore Giovanni, Favagrossa Angiolino, Fedele Vito, Ferlat Josip, Ferličič Jožef, Ferluga Josip, Ferluga Karel, Ferluga Rudolf, Figelj Anton, Figelj Jožef, Fiori Giovanni, Fonda Avguštin, Fontanot Vinicio, Forniti Arrigo, Fragiaco Nicolò, Frandolič Marčelo, Fratta Giordano, Fumis Mario, Furlan Adolf, Furlan Lorenzo, Furlan Mario, Furlan Mario, Furlan Milan, Gabrieli Gabrovce Zita, Gariup Emil, Genco Giammaria, Gergolet Albert, Gergolet Erman, Gergolet Jožef, Gergolet Jožef, Gergolet Jožef, Gergolet Ladislav, Gergolet Stanislav, Gerin Ivan, Giorgi Jurca Vladimir, Giorgiuti Ferdinando, Giuglar Vincenzo, Giusberti Amedeo, Glavina Celestin, Glavina Giuseppe, Gobbo Adelchi, Golob Ladislav, Gombač Dora, Gorkič Josip, Goruppi Riccardo, Gottardo Livio, Gregoratti Valter, Gregorin Marino, Grgic Anton, Grgic Edoardo, Grgič Alojz, Grgič Gregori Anton Miloš, Grgič Gregori

Vittorio, Grillo Romano, Grljanc Angel, Grobissa Just, Gruden Stanko, Guarda Giovanni, Gulič Ivan, Gustin Dušan, Gustin Karlo, Gustin Stanislav;

Heller Bruno, Humar Angel, Husel Husu Franc, Ivancič Ivancich Zdenko, Jaksetich Giorgio, Jarc Karlo, Jarc Lado, Jelen Jožef, Jelen Jožefa, Juren Ida, Kalc Calzi Franc, Kanle Floriano — Cvetko, Kante Milan, Kapun Capponi Dragica, Kerstich Cristoforo, Kerševan Dominik, Klun Drago, Knez Giovanni — Ivan, Kobal Ivan, Kocijančič Angel, Kocjančič Albin, Komavli — Cej Marija, Komic Franc, Korosec Stanislav, Košuta Mjerko — Felix, Košuta — Bretti Pierina, Košuta Rudolf, Košuta Srečko, Kovacich Kovacič Milan, Kralj — Sluga Ivanka, Kralj Leonard, Kralj Mario, Krastich Angel, Kressevich Ivan, Križman Edvard, Krmac Ermin, Krmac Nadalin, Krmec Riccardo;

Landoni Piero, Lantier Bruno, Lavrenčič Bruno, Lavrenčič Stanislav, Lazzari Fulvio, Leghissa Emilio, Leghissa Stanislav, Legiša Venceslav, Lenardič Avguštin, Leonardi Aldo, Lion Fausto, Lisjak Rafael, Lodi Alfredo, Lombardo Gaetano, Lorenzot Albano, Lorenzot Giuseppe Egidio, Luperini Gino, Macarol Mazzaroli Stanislav, Machor Giuseppe, Macini Močnik Lucijano, Mahnič Andrej, Mahorčič Alojz, Mainardis Annibale, Malalan Ivan, Malalan Josip, Malalan Livio, Malalan Lucijan, Maligoj Edvard, Mandelli Enrico, Mania-Fontanot Giovanna, Manni Giovannino, Manzi Giovanni, Maraž Alojz, Maraž Zorko, Marchi Corrado, Marega Sergio, Marighella Eitorino, Marinello Angelo, Markežič Marchesi Olivio, Marsich Galliano, Marušič Emil, Marušič Stanko, Mauri Silvano, Maver Izidor, Maver Viljem, Mazzola Mario, Medeat Mario, Meneghini Domenico, Mentasti Vittorio, Merlak Oton, Michelutti Elio, Mechietto Gino, Milic Karel, Milič Ivan, Milič Marijan, Milič Mario, Milvojevič-Kralj Dragojla, Metlika Andrej, Mlikovic Ivan, Mlikovic Stanislav, Mini Carlo, Minin Marcello, Misson Rosario, Mlač Milacci Viktor, Modich Giosue, Moise Francesco, Mondo Quirino, Montagna Mario, Monteleone Giuseppe, Monti Ulderico, Moretti Mario, Moro Mario, Moro Aleksander, Morsolin Giovanni, Movia Pietro, Muz Aldo;

Nadlišek Ivan, Nanut Herman, Nanut Rudi, Nanut Stanislav, Nardin Leopold, Nicoletti Adorno, Nicoletti Angelo, Noacco Novak Jože, Noacco Novak Tranquillo, Obič Giovanni Battista, Obljubeč Stanislav, Orlandini Italo, Ostrouska Felice, Ostrouska Teodoro, Ota Josip — Giuseppe, Ota Viktor — Vittorio, Ottomeni Arno, Pacchiaga Giuseppe, Padoan Giovanni Battista, Padoan Lucijan, Pahor Anton, Pahor Mario, Papais Dante, Paparazzo Giovanni, Paron Primo, Paulin Bogomil, Paulina Alojz, Pavletič Josip, Pavlin-Kollmann Marija Erika, Pecar Anton, Pecar Miroslav, Perego Pietro, Perigoj Ludmila, Persello Alpino, Pertot Celestino, Petaros Anton, Petaros Pettiroso Avguštin, Petaros Rudolf, Petaros Stanislav, Petaros Stanislav, Petejan Andrej, Pic Piccini Giovanni, Piccardi Domenico, Pinter Milan, Pipan Karel, Pir Angelo, Pischianz Piscanc Egon, Pitana Paskval, Poletto Silvino, Prassel Floriano — Cvetko, Prašelj Miroslav, Presacco Bruno, Primožič Dušan, Princ Raimondo;

Qualizza Giovanna, Raccuia Giovanni, Radetti Pietro, Radinja Štefan, Rassat Umberto, Raubar Josip, Rauber Peter, Ražem Anton Raseni Antonio, Rebuta — Sedmak Zofija, Rigonat Ottone, Rizzo Luigi, Ronzani Marco, Rozet Ivan, Rožič Jožef, Rukin Ferdinand, Sabbadin Antonio, Samec Giuseppe, Samsa Bogomil, Sancin Albino, Sancin Josip, Sancin Mario, Santagostino Attilio, Sato Walter, Savron Silvano, Scanduzzi Umberto, Scaramelli Bruno, Scubla Ivan, Scuderin Jožef, Sedmak Jože, Seffino Michele, Sibilla Federico, Sibelja Mirko, Simonič Vida, Simonič Žaromir, Sirk Guglielmo — Viljem, Skabar Emil, Skabar Ivan, Skerl Mario, Slavec Giuseppe — Josip, Slavec Marijan, Salvi Mario, Slavec Vekoslava — Salvi Luigia — Ribarich, Slokar Vinko, Smotlak Pavel, Smotlak Vi-

Ijem, Sebani Antonio, Somma Sergio, Sormani Carlo, Sosic Sossi Stanislav, Sosić Andrej, Sossi Sosc Aleksander, Sossi Sosić Anton, Sossi Emilio, Sossich Elio, Sošol Romano, Spessot Oliviero Giacomo, Spetič Maksimiljan, Srebernik Pietro, Stanić Jožef, Stefančić Ivan, Stefanutti Dionisio, Stofla Miroslav, Storari Giorgio, Strain Paolo, Stranj Josip, Stubelj Stojan, Stupar Franc, Sturman Vladislav, Sturri Cvetko, Sulčić Sulini Viljem, Sussetizza Angelovich Virgilio, Sušteršič Aldo, Svava Marjan, Svava Silvester.

Sirca Miroslav, Škabar Stanislav, Škrlić Herman, Škrlić Luciano Zarko, Štoka Slavoljub, Strajn Franc, Šuligoj Viljem, Tabaj Alojz, Tance Vladimir, Tomasin Romano, Tomasino Izidor, Tomasino Lino, Toniutti Pietro, Tonon Oreste Biagio, Toscan Viktor, Tosolini Giuseppe, Trampus Ivan, Trampus Jožef, Tretjak Ivan, Trevisanello Bruno, Tripar Marjo, Trusnach Francesco, Tul Basilio, Tul Emma, Turchetti Mario, Turk Danilo;

Udovič Stojan, Ukamr Armido, Urdih Valentin, Valcovich Mario, Valenta Giovanni — Ivan, Valentini Manlio, Vatovac Oskar, Vazzaz Gino, Veglia Angelo — Veljak Angel, Verginela Cvetko, Vergolini Rosolino, Veronesi Daniele, Versa Josip, Vescovo Albino — Škof Albino, Vidmar — Čebrov Valentina, Vincenti Federico, Vivoda Giovanni, Vogrič Anton, Vogrič Hilarij, Volk Ivan, Vremec Rudi, Vrše Edvard;

Zadnik Franc, Zaganelli Giuseppe, Zagar Alojz, Zagar Giuseppe — Josip, Zahar Bruno, Zahar Marijo, Zamo Lino, Zanotto Vittorio, Zanuttini Giuliano, Zavadlav Viljem, Zerjav Alberto, Zerjal Angel, Zerjal Zeriali Bruno, Zerjal Gracijan, Zerjal Miro, Zidaric Gordano, Zidarič Franc, Zompicchatti Adelmo, Zornada Fiorenzo, Zorzenone Walter, Zotti Egidio, Zotti Ivan, Zerial Just, Žerjal Daniel, Žerjal Srečko, Žužek Ludyik;

— за особени заслуги стекнати во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија и за придонес кон заедничката победа над фашистичкиот непријател

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Accorsi Mario, Alberti-Petaro Marija, Albi Livio, Antončić — Antonini Albin, Antonini Enrico, Bail Luigia, Baldan Attilio, Baloch Gaetano, Baloch Gvido, Ban Ferdinand, Ban Giovanni, Bandelli — Lusin Anna, Bandi Franc, Bandi Jože, Baracchini Alessandro, Bastiancich Paolo — Bošnjanić Pavel, Battiston Pietro, Bencich Livio, Bensa Edi, Benvenuto Giuseppe, Berce Angelo, Bergamasco Valerio, Bergnach Mario, Bernardis — Gori Irma, Bernardis Luciano, Bersenda Drago — Vladimiro, Bettin Angelo, Bizjak Peter, Bizjak Ruggero, Blomgrem Umberto, Bodigoj Natale, Bogatec Alojz, Bogatec Alojz Ferdinand, Bogatec Ivan, Bogatec Mirko, Boldini Agenore, Bolsi — Bolčić Guido, Bonano Fabjan, Bordon Ernesto, Bordon Vojko, Bortolutti Sergio, Boscolo Bianca, Bozzari Ivan, Bragato Gino, Brandolin Bruno, Bressan Antonio, Bressan Armando, Brešan Bresciani dr Milan, Bruno Boscolo-Gozdič, Bubnich Giovanni, Budin Aleksander, Bukavec Luigi — Alojz, Burba Antonio, Bussani Pietro, Butignon Marcello, Butignon Marcello, Butignon Mario, Buttolo Eugenia, Buzzinelli Albin;

Cah Lucijan, Cah Stanislav, Caharija Dora, Canavali Franco, Capetta Augusto, Carini Innerio, Carli — Kralj Bruno, Casagrande Luigi, Castellani Giuseppe, Catruzzini Attilio, Cattonar Franc, Caucci Cristiano — Kavčić Kristijan, Cecchetti Gino, Cedermaz Gino, Cej Jordan, Cernigoi Bruno, Cernigoi Oscar, Cernivec Sergio, Cerovac Rado, Cesari Arrigo, Chiuch Nello, Chizzo Luigi, Cijan Alojz, Cimpello Giovanni, Cipriani Angelo, Ciuk Mirko, Clagnan Guido, Clapis Umerto, Clauci Izidor, Cocot Bruno, Codarin Nazario, Codro-

maz-Paris Bruna, Colella Giuseppe, Colja Ivan, Colja Stanislava, Colosetti Silvio, Coos Kos Antonija, Coos Kos Livio, Corli Bromes — Tiler, Cormous Vittorio Serafino, Cosson Eugenio, Crovatin Florjan, Crucil Evgen, Crv Stanislav, Cuffolo Gino, Cuffolo Ivan, Cuffolo Jožef, Curir Jožef;

Čebuieć Milan, Černic Anton, Černic Karlo, Černic Mario, Černic Virgilij, Česnik Carlo, Čič Ivan, Čok Ivan, Čok Karel, Čok Mirko, Čok Miroslav, Danieli Alcibiade, Debelis Giacinto, Debelis Lucijan, Delcampo Vittorio, Del Col Antonio, Delfabro Erminio, Del Neri Federico, DeIorenzi-Bogatec Ida, De Paoli Rosa, De Tina Tulio, De Valderstein-Brana Nerina, Devetak — Dornik Adele, Devetak Marjan, De Vita Giovannino, Di Lenardo Luigi, Di Lenardo Rudolf, Dilizza Francesco, Doljak Josip, Dornik Alojz, Družina Mirko, Erman-Bogatec Ilde;

Fabian-Kobau Regina, Fabris Ottelio, Fabris Ottone, Faidutti Alojz, Fattore Giovanni, Fassina Giovanni, Ferfoglia Agostino, Ferfoglia Eugen, Ferfoglia Giuseppe — Jožef, Ferlat Josip, Ferlatić Jožef, Ferluga Josip, Ferrari Marcello, Ferrarin Angelo, Figelj Anton, Figelj Gofred, Figelj Jožef, Fornasari — Fornazarič Anton, Fracaros Mariano, Franceschini Marcello, Franciškin Alojz, Frandoli Giuliano, Frandolič Marčelo, Fratta Giordano, Fumis Mario, Furlan Adolf, Furlan Davorin, Furlan Ferruccio, Furlan Mario, Furlan Milan, Furlan Luigi;

Gabrieli — Gabrovac Zita, Gabrovac Palmiro, Gasparini Albino, Gariup Emil, Gergolet Erman, Gergolet Jožef, Gergolet Ladislav, Gergolet Stanislav, Gerin Ivan, Gerin Orlando, Germek-Andlovic Vida, Giaccon Sante, Giorgi — Jurca Vladimir, Giorgini Domenico, Giuglar Vincenzo, Glavich Roberto, Glavina Anton, Golob Ladislav, Gombač Emil, Gombač — Lanca Pavla, Goriano Francesco, Gorkić Josip, Goruppi Riccardo, Grča-Štibel Justina, Gregorin Marino, Grgic Edoardo, Grgic Emil, Grgić Emil, Grgić Josip, Grgić Miroslav, Grgić Silvester, Grillo Romano, Grilj Franc, Grubisa Matko, Gruden Bogomil, Gruden Ivan, Gruden Jože, Guarda Giovanni, Guicciardi Marco, Guštin Josip;

Heller Bruno, Hervatič Albin, Grovatin Giovanna, Humar Angel, Husel — Husu Franc, Husel Milan, Ivancic — Ivancich Zdenko, Jaksetich Giorgio, Jamšek Bogdan, Jarc Jožef, Jarc Karlo, Juren Ida, Jurinčić Lazar, Jurišević Gabriel, Jurišević Karel,

Kalc Avgustin, Kalc Evgen, Kandus Marija, Kante Milan, Kante Viktor, Kerestich Cristoforo, Kerševan Dominik, Kjuder Oskar, Klabian Giusto — Hlebjan Avgust, Ključar Stanko, Klun Just, Knez Guido, Kobal Ivan, Kobal Riccardo, Kobec Mario — Marjan, Kocijanič Angel, Kocijanič Danilo, Kocijanič Albin, Kocijanič Jože, Kokošar Vladislav, Komar Milan, Komavli — Cej Marija, Komic Franc, Kos-Silavec Zofija, Košuta Angel — Cossutta Angelo, Košuta Angel — Cossutta Angelo, Košuta Franc, Košuta Josip, Košuta Mjerko, Košuta Oskar, Košuta-Bretti Pierina, Košuta Viktor, Korošec Stanislav, Kralj Emil, Kralj-Sluga Ivanka, Kralj Mario, Kravanja Jože, Krescovich Ivan, Križman Edvard, Križmančić Rudolf, Križmančić Rudolf, Križmančić Vinko, Krmac Ermin, Krmac Nadalino, Krmec Peter, Krpan Rudolf, Krulc Cvetko, Kuret — Corelli Silvester;

Laharnar Henrik, Lavrencic Angela, Lavrenčić Bruno, Lavrenčić-Černic Cecilija, Lavrenčić-Jarc Slava, Lavrenčić Stanislav, Leban Ivan, Leghissa Giovanni, Leghissa Luigi, Leghissa Stanislav, Lenardić Auguštin, Lion Fausto, Lombardo Gaetano, Lorenzuti Albano, Lorenzuti Giuseppe Egidio, Lovriha Dušan, Lozar Zdravko, Lozej-Vremec Dragica;

Maganja Karel, Machor Giuseppe, Mahorčić Alojz, Makovec Luciano, Malalan Ernest, Malalan Ivan, Malalan Luciano, Malalan Silvana, Maligoj Edvard, Mandelli Enrico, Manni Giovannino, Manzi Giovanni, Maraš Alojz, Maraš Alojz, Marchi Corrado, Marega

Sergio, Marinić Jožef, Marighella Etorino, Markežić-Marchesi Olivio, Marinelo Angelo, Marsich Galliano, Marušić Stanko, Marzi Josip, Mauri Silvano, Mavec Viktor, Maver Danilo, Maver — Mauri Damjan, Mazzonetto Albino, Medcot Mario, Metlika Andrej, Michelin Gelindo, Miconi Leonardo, Mideni Aldo, Milacci Luciano, Milič Ivan, Milič Marijan, Milkovic Stansilav, Minin Marcello, Modich Giosue, Moimas Angelo, Moise Francesco, Monti Ulderico, Moro Aleksander, Morsolin Giovanni, Movia Pietro, Mozetič Albina — Zora, Močina Marcelo, Muz Aldo, Nadlišek Ivan, Nanut Danilo, Nanut Herman, Nanut Rudi, Nardin Leopold, Noacco — Novak Agata, Noacco — Novak Jože, Noacco — Novak Jožef, Noacco Tranguillo, Novak Stefan;

Oberman-Sedmak Gisela, Obit Giovanni Battista, Obljubek Stanislav, Olenik Santo, Orel Srečko, Osnagach Mario, Ota Josip, Pacchiaga Giuseppe, Pacor — Pahor Emilia, Padrone Angelo, Pahor Anton, Pahor Drago, Pahor Evelina, Pahor Lidia, Pahor Mario, Pahor Mario, Pahor-Stanič Otilia, Pangere Vincenzo — Vincenc, Pangos Alojz, Panunzio Vincenzo, Papais Dante, Paron Primo, Parovel Albino, Parovel Ivan, Pascolo Lucijan, Pavlić Valentin, Pecar Anton, Pecar Andrej, Pegan Josip, Pelan Svetko, Perigoj Ludmila, Persello Alpino, Pertot Alojz, Pertot Josip, Petaros Anton, Petaros Avgustin, Petaros Karel, Petaros Stanislav, Petejan Andrej, Petelin Jožef, Pic Piccini Giovanni, Piccardi Domenico, Pillon Luigi, Pin Giacomo, Pinter Milan, Pipan Francesco — Franc, Pipan Karel, Pipan Riccardo, Pir Angelo, Pittana Paskval, Plešničar Mirko, Poletto Silvino, Prandi Mario, Prassel Floriano — Cvetko, Prašelj Mario, Predan Izidor, Presel Stojan, Pressacco Dino, Princic Raimondo, Puntar Mario, Puntari Silvio-Puntar Boris, Purich Luigi-Puric Alojz;

Raccuia Giovanni, Radetti Pietro, Radinja Stefan, Rapotec Avgustin, Rassat Umberto, Ratzembach-Vremec Elvira, Raubar Josip, Raubar Peter, Ražem Anton-Raseni Antonio, Ražman Stefan, Reia Renato, Renčelj Mario, Rizzi Tarcisio, Rizzo Luigi, Rocco Giovanbattista, Ročaro Luigi, Ronzani Marco, Roset Ana, Roset Marino, Rozet Ivan, Rožič Jožef, Rupel Milan, Russi Guido, Russo Vincenzo;

Sabbadin Antonio, Samec Giuseppe, Samsa Bogomil, Sancin Agostino-Avgustin, Sancin Albino, Sancin Daniele, Sancin Giovanni — Ivan, Sancin Josip, Sanna Tulio, Sato Walter, Savron Antonio, Sbriz Dino, Scanduzzi Umberto, Scaramelli Bruno, Scarpa Romeo, Scivini Camillo, Scoda Giovanni, Scubla Ivan, Scuderin Jožef, Sdravlig Ernest, Sdravlig Elza, Sedmak Ciril, Sedmak Pierina, Sedmak Rado, Seffino Michele, Senica Anton, Sibilla Federico — Sibelja Mirko, Simonič Viđa, Simsič-Mikluž Justina, Sinigoj Marija, Sirk Bogomir, Skabar Silvester, Slavec Drago — Salvi Carlo, Slavec Ivan, Slavec Marijan, Slavec Rastislav, Smotlak Izidor, Smotlak Viljem, Smotlak Vladimir, Sobani Antonio, Somma Sergio, Sosic Berta, Sosic Emil, Sosić Andrej, Sosić Rado, Sossi Sosic Aleksander, Sossi Sosic Andrej, Sossi Sosic Emilio, Sossi Sosic Marino, Sošol Romano, Spera Adello, Spessot Olivero Giacomo, Spetič Maksimilijan, Srebernik Pietro, Stanič Jožef, Stefančič Albert, Stefančič Franc, Stefančič Ivan, Stefanutti Dionisio, Stofa Miroslav, Strain Paolo, Strajn Giovanni, Stransiach Stranscak Francesco, Struman Vladislav — Šturman Vlado, Sturri Cvetko, Subotić Alojz, Sulčić Bruno, Sulčić Josip, Sulčić Sulini Virilij, Sussetizza Lidia, Sussetizza Angelovich Virgilio, Sušteršič Aldo, Suzzi Mario;

Šik Dušan, Širca Miroslav, Širok Ivan, Škabar Stanislav, Škrk Alojz, Škrk Franc, Škrli Herman, Škrli Luciano, Žarko, Štekar Bruno, Štoka Slavoljub, Sulčić-Košjančič Lavra, Sulčić-Semec Mira, Švab Soave Alojz, Švab Vinko, Švilič Jožef, Tabaj Alojz, Tance Vladimir, Taučer Rudolf, Tavčer Silvester,

Tavain Renato, Tedoldi Vojmir, Tence Albert Nino, Tence Cvetko, Tence Ferdinand, Tence Karel, Tence Lucijan, Terčon Venceslao Venceslav, Tomasin Romano, Tomasino Izidor, Tomasino Lino, Tomšič Radovan, Toniutti Pietro, Tonon Oreste Biagio, Tonzar Giuseppe, Tosolini Giuseppe, Trampus Ivan, Trampuš Jožef, Trani Bruno, Tretjak Franc, Tretjak Karmelo, Trevisan Nerone, Trevisan Teofilo, Trevisanello Bruno, Trippar Marjo, Trippar Viktor, Trusganch Francesco, Tul Angel, Tul Basilio, Tul Emma, Tul Giuseppe-Josip, Tul Vincenc;

Ukmar Bruno, Urdih Valentin, Urizzi Silvio, Vabenti Renato, Valentinič Jožef, Valcovich Mario, Vatovac Oskar, Vazzaz Gino, Veglia Angelo-Veljak Angel, Verginela Cvetko, Veronesi Daniele, Versa Mario, Versa Josip, Vescovo — Škof Albino, Vignini-Kermac Marcello, Vinci Ettore, Visintin Ennio, Vizintin Franko Domenico, Vivoda Giovanni — Ivan, Vodopivec Ljub, Vodopivec Stanko, Vogrič Anton, Vogrič Hilarij, Volk Francko, Volk Ivan, Volpe Pietro, Vremec Angel, Vremec Rudi, Vrše Edvard;

Zadnik Franc, Zadnik Lorenzo, Zagar Josip, Zamo Lino, Zamparutti Liza, Zanotto Vittorio, Zanutto Gino, Zappa Cesare, Zavadlav Viljem, Zeriali Albino-Zerjal Albin, Zeriali Valentino, Zerjal-Zeriali Bruno, Zidarič Franc, Zidarič Giordano, Zidarič-Sidari Jožef, Zivec Rihard, Zlatič Nazaro, Zlobec Zora, Zobec Bogomil, Zobec Emil, Zobec Ivan, Zobec Viljem, Zornada Fiorenzo, Zorzenone Walter, Zorzin Bruno, Zorzutto Ugo, Zotti Egidio, Zotti Ivan, Zucchelli Alma, Zuliani Ervino, Zuodar Mario, Zvab Zoran, Zagar Miroslav, Zerial Just, Zerjal Drago — Zeriali Carlo, Zerjal Josip — Zeriali Giuseppe, Zerjal-Ivancic Ljudmila, Zerjal Srečko, Zerjal Valentin, Zerjul Albin, Zuljan Marijo, Žužek Ludvik;

— за учество i покаžana hrabrost vo osloboditelna borba na narodite i narodnostite na Jugoslavija

CO MEĐAL ZA HRABPOCT

Abrami Vladimir, Alberti-Petaros Marija, Antonini Enrico, Azzano Lanfranco, Badalič Emil, Bagat Mario, Bait Luigia, Balde Viktor, Baloch Gaetano, Baloch Gvido, Ban Giovanni, Bandi Alojz, Bandi Franc, Bandiera Attilio, Barbarich Giuseppe-Josip, Belramini Cesarina, Bembič Romeo, Bernardis Luciano, Bersenda Drago — Vladimiro, Berto Venceslao, Bertogna Severino, Bertossi Giuseppe, Bettuzzi Pietro, Bianuzzi Nino, Bighi Gualtiero, Bizaj Mario, Bizjak Karlo, Bodini Pilotimo, Bonetti Carlo, Bordon Ernesto, Bordon Valerio, Borsi Giuseppe, Bozzai Ivan, Braida Secondo, Bratos Vladimir, Brice Stanislav, Brišček Ernest, Brizzi — Brišček Ivan, Bucaj Mirko, Bulfone Luigi, Burba Antonio, Butussi Giovanni

Cabai Armando, Caharija Dora, Calligaris Severo, Kralj Franc, Carli — Kralj Rudolf, Casagrande Luigi, Cattai Bruno — Sergio, Cechet Mario, Cencig Pio, Cattai Bruno — Sergio, Cechet Mario, Cencig Pio, Cesari Arrigo, Ceschia Elio, Cettolo Marino, Ciuk Mirko, Clagnan Guido, Coccenig Berto, Codarin Nazario, Codromaz-Paris Bruna, Codromaz-Matarazzi Jolanda, Collorig Guido, Colosetti Silvio, Cormons Vittorio, Corradini Giovanni, Coslovich-Koslovic Andrej, Cosma-Kosmač Angelo;

Černic Karlo, Česnik Carlo, Čuk Atil — Ciuk Attilio, Čuk Evgen, Deana Pacifico, Delcampo Edoardo, Della Rovere Mario, Del Neri Federico, Deluca Albano, Devetak Ludvik, Di Donato Bonifacio, Donega Wagner, Dorigo Alberto, Dreossi Aristide, Drigo Virgilio, Družina Ciril, Družina Žarko, Durli Luigi;

Fabiani-Fabianic Vladimir, Fabris Otello, Fachin Sergio, Fadini Luigi, Fanin Redento, Felloni Renzo, Ferfoglia Agostino, Ferfoglia Andrea, Ferfoglia Eugen,

Ferluga Giovanni, Ferluga Miro, Ferluga Silvestro, Ferrari Guido, Fergulio Sergio, Figelj Gofred, Fonzari Vittorio, Fornasari-Fornazarič Anton, Fornasari Bruno, Fracaros Mariano, Franco Bruno, Frandolič Anton, Furlan Davorin, Furlan Gino, Furlan Romano, Furlan Viktor, Galante Franz, Gallinaro Alberto, Gattesco Claudio, Gergolet Rozina, Gergolet Ruggero, Gergolet Vilma, Germek-Andlovic Vida, Gerolin Dante, Giacom Sante, Giorgi Santo, Giorgini Domenico, Giurgiovich Silvano, Gobessi Ermengildo, Graccogna Ruperte Alberto, Gregorat Aldo, Grgic Stanko, Grgic-Gregori Vincenco, Grion Edoardo, Gruden Ivan, Grunter Erminio, Gucciardi Marco, Gustin Albin;

Hervatič Albin, Hrovatin Mario, Iacumin Giovanni, Iacumin Giovanni, Jarc Edvard, Jarc Ivan, Jelušich-Jelusic Franc, Kalc Svetko-Calzi Santo, Klavčič Albin, Kante Viktor, Klun Just, Kobal Riccardo, Kocijančič Danilo, Kocjan Marjan, Kocjančič Zdravko — Valentino, Kodarin Lazar, Komar Milan, Košuta Boris, Krašovec Felice, Križmančič Franc, Kuret Josip, Kuret Oskar, Kuret — Coretti Silvester, Kuzmič Giovanni — Ivan;

Lavrenčic Angela, Lavrenčič-Černic Cecilija, Lavrenčič-Jarc Slava, Leghisa Mario, Legiša Ilario-Hilarij, Legiša Mirko, Longo Luciano, Lovriha Dušan, Lovriha Valentino — Zdravko, Luin Carlo — Drago, Maganja Radoslav, Magnabosco Egidio, Mahnič Francesco, Makuc Danjel, Malalan Ernest, Malalan Zvonko — Anton, Maraš Gino, Marc Floriano-Cvetko, Mari Angelo, Marini Giovanni, Marinič Jožef, Marušič Danilo, Massarenti Vilario, Matteligg Evgen, Mauri-Maver Vincenc, Maver-Mauri Damjan, Maver Virgilio, Menossi Bruno, Menossi Marco, Merlak Danilo, Metlica Srečko, Mezgec Almo, Micussi Josip, Milic — Emili Karlo, Milkovich Sergio, Mingot Sergio, Močnik Kazimoro, Moimas Erminio, Moimas Angelo, Montagner Luigi, Moretto Luigi, Moro Bruno, Mozetti Martin, Mužina Rudolf, Muženič Mario, Mužina Franc;

Nanut Danilo, Noacco-Novak Agata, Noacco Giuseppe, Noacco-Novak Jožef, Nobile Lilliano, Nocent Davide, Obid Sandrina, Ocrocilg Severino, Olenk Rudolf, Orel Srečko, Orlandini Rodolfo, Ota Massimiliano — Maks, Padrone Angelo, Pahor Lidia, Pangerc Vincenco — Vincenc, Parovel Ivan, Pascolo Lucijan, Pasqualini Edgardo, Pava Mario, Pavlič Valentino, Pegoraro Nicodemo, Pelaschier Adelchi, Pelizzari Luigi, Perigoj Luciano, Perin Attilio, Pertot Ignacij, Pertot Santina, Petaros Karel, Petaros Marijo, Petaros Milan, Peternelli Marcello, Piccini Ranieri, Piccolo Fausto, Pillon Luigi, Pipan Ricardo, Pischianz — Piščanc Romano, Pischietta Sergio, Pizzoni Luigi, Plešničar Mirko, Pontecorvo Martino, Ponti Spartaco, Prandi Mario, Prašel Stanislav, Pregarc Ignac, Presot Luigi, Prinčič Jožef, Prinčič Karel, Puntar Mario, Purger Albin, Purič Ivan, Purinani Peter, Purinani Rodolfo;

Qualizza Jožef, Racman Alojz, Rapotec Avgustin, Ražem Milan, Razman Stefan, Riz Siro, Rizzi Onorio, Romanutti Benito, Rorato Angelo, Roset Ana, Roset Marino, Rossetti Erminio, Rudež Josip, Samec-Sancin Doroteja, Sancin Karel, Sancin Karel, Saravolac Marija, Sbriz Dino, Scivini Camillo, Scoria-Skorja Rudolf, Scozziero Gino, Sdravlig Ernest, Sedmak Pierina, Sgobino Danilo, Siega Lino, Signoracci Cristoforo, Simonik Stanislav, Sinigoj Marija, Skabar Ferdinand, Skrk Domine — Giovanni, Slavec Drago — Salvi Carlo, Slavec — Salvi Franc, Slavec Karl-Carlo, Smotlak Alojz, Smotlak Stanislav, Smotlak Vladimir, Sosic Bernard, Sosic Stanislav, Speranzini Duilio, Srebernič Peter, Starec Jože, Stefanutti Luigi, Strain Alojz — Luigi, Strain Ignazio, Strajn Giovanni — Ivan, Subotig Alojz, Sunni Bruno, Sunni Mario, Susseitzza Lidia, Sušmelj Božidar;

Šaurin Vladimir, Širok Ivan, Škerlavaj Alfonz, Škerlavaj Rafael, Škerlavaj Stanislav, Štubel Danilo, Šuligoj Danilo, Šviligoj Jožef, Tabaj Aldo, Tinelli Giuseppe, Toffoletti Erno, Tomasetig Elena, Tomšič

Radovan, Tonelli Ilario, Toniolo Melchiorre, Tonzar Giuseppe, Tosolini Annibale, Trebec-Calzi Carolina-Dratica, Trevisan Teofilo, Trusgnach Giuseppe, Tul Angel, Tul Giuseppe-Josip, Tul Ivan, Tul Vincenc, Tulissi Detalmo, Turco Giovanni, Ugrin Jože — Giuseppe, Urdich Valentino, Urizzi Silvio;

Vabenti Renato, Valentinič Jožef, Vescovo Remigio, Vidau Emilio, Vidau-Vidali Peter, Vidoni Angelo, Viganò Costantino, Virgolin Alfredo, Visintin Giorgio, Vidopivec Ljubi, Volk Franco, Voltolini Francesco, Zahar Angel, Zamo Bruno, Zanusso Giuseppe, Zerbini Verter, Zerjal Miroslav, Zilio Siro, Zobec Izidor, Zobec Mario, Zompicchiatti Otello, Zucchi Sisto Gino, Zulla-Bražina-Suligoj Nives, Zurich Franco, Žerjal Darko, Žerjal Drago-Zerialli Carlo, Žerjal-Ivancic Ljudmila;

— за учество i заслугi во ослободителната борба на народите i народностите на Југославија

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Accorsi Giorgio, Ambrosi Carlo, Angeli Giobatta, Babudri Ferruccio, Badalič Emil, Bait Marcello, Bait Mario, Baldassi Sergio, Baldini Ettore, Baldini Luigi, Bandel Angel, Bandiera Attilio, Barea Stefano, Bassanese Mario, Bassi Mario, Bembič Romeo, Benčina Emilio, Benedetti Vinicio, Bernardino Aldo, Bertogna Severino, Bertossi Giuseppe, Bevilacqua Vodopivec Andrej, Birtig Aldo, Birtig Antonio, Birtig Ivan — Giovanni, Birtig Rina, Bizaj Mario, Birtig Valentin, Bisiacchi Josip, Blasutig Lucijan, Blason Narciso, Blasutig Rino, Bodini Frlotimo, Bogatec Stanislav, Bogatec Stanko, Bole Bruno, Bonaldo Angelo, Bonetti Carlo, Bordon Evgen, Bordon Valerio, Borsi Giuseppe, Bosi Pasquale, Boscolo Bruno, Braida Secundo, Braida Severino, Brajnik Rudolf, Brignole Italo, Brišček Rudolf, Brugnatti Obes, Bucovaz Attilio, Bucovaz Pjerina, Bullian Silvio, Busetti Ivan, Busetti Just, Butussi Giovanni, Busatto Giuseppe;

Cah Albin, Calligaris Giovanni, Calligaris Severino, Calzi Kalc Bruno, Canciani Giovanni, Candolf Marcello, Cantarutti Alessio, Canziani Aldo, Capotorto Gaetano, Caris Karis Vladimir, Carli Bruno, Carli Kralj Franc, Cechet Mario, Cechet Oliveira, Cedron Avgust, Celloni Angelo, Cencig Emil, Cencig Pio, Cendou Anton, Cernoia Ermenegildo, Cernjava Franc, Cestaro Guido, Chiuch Mario, Cidin Angelo, Cimitotto Paolo Angelo, Cinko Giovanni, Cleva Antonio, Cobai Sergio, Coceanig Berio, Cocelet Mario, Coiutti Germano, Coiz Reno, Colautti Ario, Colombin Silvio, Collorig Guido, Comuzzo Antonio, Coos Kos Avguštin, Coos Silvio, Cosoli — Marson Rina, Cormons Vittorio, Corona Attilio, Corradini Giovanni, Cracina Angel, Cressa Emilio, Croppo Tristano;

Černe Josip, Černjava Mario, Čok Svetomir, Čuk Vittorio, D'Agostinis Enrico, Del Moro Virgilio, Daneu Josip, Daneu-Alzetta Lidia, Danev Bernard, Danev Ivanka, Danieli Akibiade, Daprat Franco, Deancovich Bernardo, Deana Pacifico, Delcampo Edoardo, Della Bianca Trentino, Della Rovera Mario, Devetak Ludvik, De Zotti Michele, Didič Stanislav, Di Donato Benifacio, Dorigo Alberto, Dreszach Alojz, Drigo Virgilio, Durli Anton;

Faccio Giovanni, Favagrossa Angiolino, Ferletič Jožef, Ferluga Silvestro, Ferluga Nada, Fermo Aldo, Ferrari Guido, Fonzari Vittorio, Fragiacoemo Nicolo, Frandolič Anton, Frandolič Valerio, Franti — Frandlič Stefano, Furlan Lorenzo, Furlan Viktor, Gabbi Marcello, Gains Achile, Galante Franz, Gallinaro Alberto, Galluzzo Mario, Gariup Ernest, Gergolet Jožef, Gergolet Jožef, Gergolet Rozina, Gergolet Vilma, Giuseberti Amedeo, Giurgiovich Silvano, Glavina Silvestro, Gornik Vincenc, Gratton Mario, Gregorat Aldo, Grgic Josip, Grgic Franc, Grgic Just — Gregori Giusto, Gruden Bogomir, Grunter Erminio, Gujon Paskval;

Husu Guerrino, Ivancic Rodolfo, Jarc Helena, Jarc Edvard, Jarc Ivan, Jelen Jožef, Jugovic Rudolf, Kalc Aleksander, Kalc — Calzi Rudolf, Kaluža-Volčič Pavla, Kjuder Mirko, Kodarin Lazar, Kovacich Nevo, Košuta Franc, Košuta Karel, Kralj Herman, Krevatin Giusto, Križmančič Andrej, Križmančič Marjo, Križmančič Rudolf, Kuret Milan;

Laurencig Mario, Leonarduzzi Amadio, Locont Ciro, Longo Giovanni, Longo Luciano, Lozar Ladislav, Madotto Franc, Magnabosco Egidio, Makuc Dangel, Malalan-Vacik Anica, Mandini Secondo, Maraš Gino, Marson Giuseppe, Marini Giovanni, Marušič Danilo, Marušič Emil, Masiero Erminio, Mattelig Evgen, Mattiussi Antonio, Mazzoni Luciano, Mesaglio Renato, Mellica Srečko, Mezgec Miran, Michelutti Elio, Milič Danilo, Milič Mario, Minen Ercole, Misson Rosario, Močnik Kazimiro, Montagnani Nello, Morelli Arturo, Moschioni Oreste, Mozetti Martin, Munari Giuseppe, Mussinano Ariosto;

Nanut Stanislav, Nicolig Licio, Noacco Giuseppe, Nocent Davide, Novello Marino, Obid Sandrina, Ocroglig Severino, Okretič Jožef, Oleni Mario, Olenik Silvester, Olivo Guido, Orlandini Italo, Osgnach Pina, Ottomeni Arno, Pacchioni Nadal, Pasian Carlo, Passudetti Italo, Pausa Mario, Pavan Silvio, Pečar Stanislav, Pegoraro Nicodemo, Pelaschier Adelchi, Peressini Beniamino, Perigo Luciano, Pezzarni Adolfo, Piccolo Fausto, Pilotto Renzo, Pischiutta Sergio, Piščanc Mario, Pizzoni Luigi, Pontecorvo Martino, Pregarc Ignac, Presot Luigi, Prinčič Jožef, Prinčič Karel;

Qualizza Giovanna, Qualizza Jožef, Quarantotto Aldo, Racman Franc, Radetti Giuseppe, Ražem Silvester, Ražem Vinčenc, Ražen Andrej, Ražman Anton-Rasman Antonio, Rebesco Ulderico, Rebula-Sedmak Zofija, Renčelj Anton, Reppi Antonio-Repič Anton, Riz Sirio, Rizzi Ettore, Rocco Giovanni, Rizzi Walter, Romano Bruno, Romanutti Benito, Roner Andrea, Rossetti Erminio, Rosso Armando, Rudež Josip, Rupini Renato, Russi Marino;

Salvi Vincenzo-Slavec Vinko, Sancin Mario, Sancin Miroslav, Schiabello Virgilio, Sedmak Albert, Sedmak Ivan, Sedmak Josip, Sedmak Luciano, Siega Lino, Sinico Onorino, Sfilgoi Carlo, Sfilgoi Mario, Skabar Emil, Skerjanc Franc, Slavec Josip, Slavec Vekoslava — Slavi Luigia, Slokar-Jagodic Karla, Smotlak Anton, Soban Luigi, Sosic Evgen, Sosič Ivanka, Sosič Alojz, Sosič-Skerlavaj Pepka, Stella Lorenzo, Stoch-Slok Angelo, Stokelj Zorko, Suber Giuseppe, Stopar Viktor, Stupar Franc, Šik Roman, Šaurin Vladimir, Škrli Karel, Tabaj Aldo, Tavcar Jožef, Tomasetig Elena, Tomasin Rino, Totolo Vincis, Tretjak Ivan, Trinco Gino, Trusgnach Giuseppe, Turchetti Mario;

Venica Giuseppe, Vidau — Vidali Peter, Violin Bruno, Visintin Armando, Visintin Giovanni, Visintin Giorgio, Visintin Giacomo, Visintin Marcello, Visintin Orazio, Vogrig Gino, Wilhelm-Horvatin Ivanka, Wilhelm Nada, Zaina Leonardo, Zamo Bruno, Zanolla Astorre, Zanoni Mario, Zentilin Ferruccio, Zerbini Verter, Zerjal Branimir, Zerjal Emil, Zerjal Lovrenc, Zerjal Oton, Zerjal Rado, Zilio Siro, Zompicchiatti Adelmo, Zorzet Giovanni, Zubin Justo, Zucchi Sisto Gino, Zulian Bruno, Zulla — Blažina-Šuligoj Nives, Zurchi Franco, Žagar Andrej, Žerjal Stanislav, Žerjul Rodolfo, Župančič Angel.

Бр. 100

8 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цветин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 205. Закон за преземање на отплатата на заемот на Меѓународната банка за обнова и развој, од страна на федерацијата во периодот од 1981 до 1985 година, што е користен за изградба на хидросистемот „Ибар—Лепенац“ — — — — — | 553 |
| 206. Закон за обезбедување средства на федерацијата на име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Африканската банка за развој — — — — — | 553 |
| 207. Одлука за ослободување од плаќање давачка за царинско евидентирање на увозот на бродови, кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир — — — — — | 554 |
| 208. Одлука за ослободување од плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки — на увозот на бродови, кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир — — — — — | 555 |
| 209. Решение за намалување на царинската стапка за 50% на увозот на бродови, кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир — — — — — | 555 |
| 210. Правилник за начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет — — — — — | 555 |
| 211. Наредба за начинот на исплатување на надоместот за искористените бесплатни и повластени возења во патничкиот сообраќај во 1981 година и за документацијата што се поднесува кон барањето за исплата на тој надомест — — — — — | 558 |
| 212. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за пожарникарската служба на аеродром — — — — — | 560 |
| 213. Решение за утврдување на организациите на здружен труд кои ги исполнуваат условите за проверување на лабораториското испитување на причинителите на одделни заразни болести — — — — — | 560 |
| 214. Одлука за пријавување на поголеми плаќања спрема странство — — — — — | 560 |
| 215. Одлука за обврската на овластените банки да им доставуваат на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини податоци за планираниот девизен прилив и девизен одлив — — — — — | 562 |
| 216. Самоуправна спогодба за основите на заедничкиот план за производство на вооружување и воена опрема за периодот од 1981 до 1985 година — — — — — | 565 |
| Исправка на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот — — — — — | 567 |
| Одликувања — — — — — | 567 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.